



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 9 ноември 1957
Број 30 Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 30 дин
Чековна сметка број 802-Т-698

156.

На основа член 38 од Законот за аптеките („Службен весник на НРМ“ бр. 36/56 г.), Советот за народно здравје на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО НА ПЕРСОНАЛОТ НА АПТЕКИТЕ

1. — Лицата на работа во аптеките, за времето додека се наоѓаат на своите работни места носат работни облека.

2. — Работното облекло е:

а) за фармацевти: бел мантил со фармацевтскиот знак чаша со змија;

б) за фармацевтски помошници: бел мантил;

в) за административниот и техничкиот персонал: темно-син мантил.

3. — Персоналот е должен пропишаното облекло да го носи за сето време додека се наоѓаат на работа во аптеката.

4. — Аптеките се должни да се сообразат со одредбите на ова Решение до крајот на 1957 год.

5. — Одредбите на ова Решение сходно се применуваат и за персоналот на аптекарските станици.

6. — Ова Решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 2389

7 октомври 1957 година

Скопје

Претседател
на Советот за народно здравје на НРМ,
Даре Цамбаз, с. р.

157.

На основа член 39 од Законот за аптеките („Службен весник на НРМ“ бр. 36/56 г.), Советот за народно здравје на Народна Република Македонија донесува

УПАТСТВО ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА АПТЕКИТЕ

1. — Дневното работно време во аптеките трае како и работното време на државните службеници.

2. — Дневното работно време во аптеките е двократно.

3. — Распоредот на работното време во текот на денот го одредува Советот за народно здравје на народниот одбор на општината.

4. — Во место со повеќе аптеки, како и во места со една аптека што има повеќе фармацевти се образува дежурна служба вон редовното работно време. Распоредот на дежурната служба во место со повеќе аптеки, во рамките на времето на дежурството одредено од Советот за народно здравје на народниот одбор на општината спогодбено го утврдуваат самите аптеки. Во случај да не се спогодат самите аптеки, распоредот на дежурната служба го одредува Советот за народно здравје на народниот одбор на општината.

5. — Во текот на редовното работно време задолжително е присуството на фармацевт во аптеката.

Во случај на спреченост на фармацевтот по болест, користење на годишен одмор или други случаи, аптеката е должна да обезбеди замена.

6. — Доколку снабдување со лекови на населението вон од редовното работно време не е уредено со дежурна служба, аптеката мора на видно место да истакне табла со натпис каде се наоѓа фармацевтот.

Фармацевтот што ја врши оваа служба не смеа да се оддалечува вон од населеното место, ако не е обезбедил соодветна замена.

7. — Ова Упатство за работното време на аптеките сходно важи и за аптекарските станици.

8. — Ова Упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 2387

7 октомври 1957 година

Скопје

Претседател
на Советот за народно здравје на НРМ,
Даре Цамбаз, с. р.

158.

На основа член 64 од Законот за аптеките, Советот за народно здравје на Народна Република Македонија донесува

УПАТСТВО ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БОЛНИЧНИТЕ АПТЕКИ ВРШАТ АПТЕКАРСКИ УСЛУГИ И ЗА ПОТРЕБИ ВОН ОД БОЛНИЦАТА

1. — Болничните аптеки ја вршат аптекарската служба по правило за потребите на болницата.

2. — За потребите на лица што не ги лекува болницата, болничните аптеки вршат аптекарска служба:

а) ако во местото каде се наоѓа болницата нема јавна аптека или аптекарска станица;

б) ако во јавните аптеки не е возможно да се добие пропишаниот лек;

в) ако изработка на пропишаниот лек е овозможена само во болничната аптека.

3. — За издавање лекови под б) точ. 2 од ова Упатство е потребна потврда на рецептот од јавната аптека или аптекарската станица дека оваа го нема бараниот лек.

4. — Наплатата на издадениот лек од болничната аптека спрема ова Упатство се врши по постојните прописи што се во важност за јавните аптеки.

5. — Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 2386

7 октомври 1957 година

Скопје

Претседател

на Советот за народно здравје на НРМ,

Даре Цамбаз, с. р.

159.

На основа чл. 37 од Законот за аптеките („Службен весник на НРМ“ бр. 38/56 г.), Советот за народно здравје на Народна Република Македонија донесува

УПАТСТВО

ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ ПРЕГЛЕД НА ПЕРСОНАЛОТ НА АПТЕКИТЕ

1. — Лицата на работа во аптека се под постојан здравствен надзор. Здравствениот надзор опфаќа:

а) здравствен преглед пред засновање на работен однос;

б) здравствен преглед по преболувањето на болните од хронична заразна болест;

в) здравствен преглед на лекувани од наркоманија или алкохолизам;

г) повремен здравствен преглед во текот на траењето на работниот однос.

2. — Здравствен преглед пред засновање на работен однос и по преболување на болести во точка 1 од ова Упатство се врши согласно Уредбата за задолжителен преглед на лицата што прв пат влегуваат на работа („Службен весник на НРМ“ бр. 8/56).

3. — Контролата за здравствената состојба на персоналот во аптеките и аптекарските станици во точ. 1 под г) од ова Упатство се врши во срокови:

а) за здравствениот персонал — еднаш на 6 месеци;

б) за административно-финансовиот и техничкиот персонал — еднаш годишно.

4. — Аптеките и аптекарските станици се должни да устројат посебна картотека за евиденција

на извршените медицински прегледи и да водат грижа за сроковите на прегледот.

5. — Ако при прегледот на персоналот на аптеките и аптекарските станици се утврдат опасни облици на заболување од болестите во точ. 1 под б) и в) на ова Упатство се врши медицински преглед и на членовите на фамилијата што живеат во заедница со службеникот на аптеката.

6. — Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 2388

7 октомври 1957 година

Скопје

Претседател

на Советот за народно здравје на НРМ,

Даре Цамбаз, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 21564 од 14 октомври 1957 година ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Стојмановски Страхил, роден на 21 јули 1952 год. во с. Винце, Кумановска околија, до татко Стојмановски Миле и мајка род. Маневска Павка, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Цветан**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (102)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 21565 од 14-X-1957 год. ја одобри промената на личното име на Трајковски Милан, роден на ден 4-IX-1929 год. во град Скопје, од татко Трајковски Стојан и мајка Стева, така да во иднина личното име ќе му гласи **Велковски Миле**.

Согласно член 21, став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (103)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 17039 од 15-X-1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Бајрамов Цемаил, роден на ден 12-VIII-1932 год. во село Огњанци, — Скопска околија, од татко Бајрамов Ајдар и мајка Мирија, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Лиманов**.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетните му деца: Бајрамова Амиде, родена на 26-V-1953 год. и Бајрами Ариффе, родена на 30-IV-1957 год., обете родени во град Скопје.

Согласно чл. 21, став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (104)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 21563 од 14-X-1957 год.

ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Богдановски Љупчо, роден на ден 7-I-1951 год. во град Скопје, од родители: татко Богдановски Александар и мајка Богдановска, род. Темелкова Менка, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Киро**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (106)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 21792 од 14-X-1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Пејковски Велко, роден на ден 2-IV-1931 год. во с. Гари — Дебар, од татко Пејковски Арсо и мајка Петра, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Соколовски**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (108)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 22211 од 31-X-1957 год. ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Скејо Зекије, родена на ден 30-I-1940 год. во град Скопје, од родители: татко Скејо Мустафа и мајка Максимилијана, така да во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Снежана**.

Согласно член 21 став 2 од Законот за личните имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (110)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Кадрије Ајдинова, по татко Ибраим, од с. Медитлија — Битолско, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Ајдинов Салим, од с. Медитлија, а сега во неизвесност. Видејќи тужениот Салим е во неизвесност и со непозната адреса, се повикува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден старател по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 401/57. (107)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Сабедин Рустемов Даутов, од с. Горобинци, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Расиме Шакирова Ибраимова, од с. Пенуш, а сега во неизвесност.

Како адресата и местожителството на тужената Расиме се непознати, се повикува во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност ќе ѝ го одреди за застапник Александар Гузелков, адвокат од Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 81/57. (105)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-II-1957 год. под рег. бр. 498, на страна 1408 е запишан под фирма: Шивачки дуќан со паушална пресметка „Вкус“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на дуќанот е: ги врши сите услуги од шивачката дејност.

Дуќанот е основан со решението на НО на општината „Кале“ — Скопје, бр. 23702 од 28-XII-1956 година.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Властимир Томевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 120/57. (264)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1956 год. под рег. бр. 302, на страна 895 е запишан под фирма: Трговски дуќан „Врст“, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на дуќанот е: трговија со огревен и градежен материјал.

Дуќанот е основан со решението на НО на градската општина — Титов Велес, бр. 7693 од 29-VI-1954 година.

Дуќанот ќе го потпишуваат раководителот Илија Алексков и магазионерот Лазо Цицаров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1528/56. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-I-1957 год. под рег. бр. 301, на страна 891 е запишано под фирма: Трговско претпријатие на мало и големо за откуп на селскостопански производи и продажба, набавка на прехранбени индустриски стоки како и градежен материјал и огревно дрво „Михајлово“, со седиште во с. Конопница — Титоввелешко. Предмет на работењето на претпријатието е: врши откуп на селскостопански производи и продажба, набавува прехранбени и индустриски стоки, како и градежен материјал и огревно дрво, откупува земјоделски производи, крупен и ситен добиток, кожи и волна, градежен материјал и огревно дрво, набавува индустриски стоки, колонијални стоки и прехранбени стоки (брашна). Претпријатието ќе има касапница и зарзаватчилница за кои ќе треба да прибави потребно одобрение од народниот одбор.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Конопиште — Титоввелешко, бр. 3779 од 30-XII-1956 год.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Јордан Милошев, Здраве Лазаров и Леонид Јанчев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 69/57. (266)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-VII-1957 год. под рег. бр. 6, на страна 13 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на го-

лемо за емиш, зарзават, варива и сточна храна „Јагода“, Скопје — Откупна станица, со седиште во с. Бањани — Скопско. Предмет на пословањето на станицата е: откуп на кромид, лук, арпацик, ориз и грозје.

Станицата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Јагода“ — Скопје со записник од 19-IV-1952 год. а согласно одобрението на НО на Скопска околија, бр. 4244/1 од 29-V-1952 г.

Станицата ќе ја потпишува раководителот Панко Киров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1100/55. (269)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-XII-1956 год. под рег. бр. 212, на страна 590 е запишано под фирма: Претпријатие за промет со селскостопански производи „Малина“, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на претпријатието е: трговија со селско-стопански производи и тоа: зарзават, овоштие и овошни преработки, млечни производи, семенски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Тетово, бр. 23370 од 29-X-1956 год.

Претпријатието ќе го потпишуваат в. д. директорот Божин Спировски, и комерцијалистот Борис Симовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2523/56. (260)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-XII-1956 год. под рег. бр. 215, на страна 603 е запишан под фирма: Занаетчиски дуќан — Мелница „Шар“, со седиште во с. Теарце — Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење услуги во мелење на житарици.

Дуќанот е основан со решението на НО на општината — Теарце, бр. 12957 од 28-XI-1956 год.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Димитар Сотиров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2498/56. (271)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-X-1956 год. под рег. бр. 169, на страна 449 е запишан под фирма: Градежно претпријатие „Маврово“ — Гостивар — Угостителски дуќан — ресторан, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на угостителскиот дуќан е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, приготвување и издавање на храна и други хранителни продукти.

Угостителскиот дуќан е основан од работничкиот совет на Градежното претпријатие „Маврово“ — Гостивар, со одлука бр. 5406 од 2-X-1956 год., а согласно одобрението на НО на општината — Гостивар, бр. 10047 од 4-VIII-1956 година.

Угостителскиот дуќан ќе го потпишува раководителот Методија Давидовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2431/56. (294)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-II-1957 год. под рег. бр. 86, на страна 309 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Костадин Костадинов“ со седиште во Демир Капија — Кавадарци. Предмет на работењето на задругата е: а) производство, откуп и продажба на селско-стопански производи, отворање на своја економија на која ќе се произведуваат разни земјоделски производи за снабдување на задругарите и незадругарите; б) набавка и продажба преку задружни продавници разни машини, алати, вештачки ѓубрива и разни препарати за заштита на растенијата, земјоделски материјал и др., откуп и продажба на сите видови селскостопански производи и откуп и продажба на секаков вид добиток, трговија со отворање на продавници за продажба на колонијални и индустриски стоки во сите села каде членуваат задругари и Демир Капија, вршење услуги на задругарите и незадругарите со задружни машини во обработка на земјата и разни превози, отворање на разни погони за преработка на земјоделски производи, вршење на угостителски услуги со продажба на јадења, алкохолни и безалкохолни пијалоци како и хотелски услуги, градежништво, бране на дрва и преработка на дрва, како и бичење на даски и греди од разни димензии. За отпочнување работата под точка б) потребно е претходно одобрение од народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Демир Капија, бр. 7144 од 19-XII-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Спасо Нојков, Лазо Каранфилов, Благоја Георгиев, Мито Георгиев, Јосиф Петров, Арлако Костадинов, Петре Гелев, Мито Јованов, Ефрем Петров, Борис Трипков и Јордан Георгиев. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат управителот Нојков Спасо и книговодителот Стојановски Јово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 119/57. (273)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-II-1957 год. под рег. бр. 191, на страна 555 е запишана под фирма: Фабрика за чевли „Пролетер“, Белград — Продавница во Куманово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли на производителот оснивач и чевли од други производители поради дополнување на асортиманот, како и продажба на артикли сврзани со основната дејност, како ималин, лажици за чевли и калапи за чевли.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката со заклучок бр. 2036 од 1-XI-1956 година, а согласно одобрението на НО на општината — Куманово, бр. 25221 од 25-XII-1956 год.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Карастојановски Момчило.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 130/57. (296)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-XII-1956 год. под рег. бр. 54, на страна 213 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Влазним“, со седиште во с. Бојане — Скопско. Предмет на работењето на задругата е: а) работи на унапредувањето на земјоделството со формирање на земјоделски станици (припусни семејстачни и др.), економии со разни акции усмерени за подобрување на земјоделското производство и помагање на земјоделските производители, организира заедничка продажба на производите на земјоделските производители, организира преработка на земјоделски производи, работи на стручното, културното, просветното и економското издигање на земјоделските производители, организира штедно кредитна служба согласно постоеќите законски прописи; б) организира заедничка набавка на средства за земјоделското производство и широка потрошувачка. За отпочнување на работата по точка б) потребно е претходно одобрение од народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината Горче Петров, бр. 5158-1 од 5-VII-1956 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Рамадан Јаџи, Асан Рушид, Афет Сејди, Милаим Сакип, Асан Нури, Азем Ајдин и Исмаил Асан. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат Селим Мецити и Исмаил Асан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2496/56. (275)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Берово, бр. 400/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 636, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Андреја П. Марашкиски, со седиште во с. Смоимирово. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андреја П. Марашкиски. (117)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Берово, бр. 416/57 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 637 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Грповски Александар Душан, со седиште во с. Смоимирово. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Грповски Александар Душан. (118)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Берово, бр. 7746 од 23-X-

1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 630 занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Ѓорѓи Г. Дупкорски, со седиште во Берово. Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Г. Дупкорски. (119)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Берово, бр. 317/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 631, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Јован Пантов Пецовски, со седиште во Берово. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Пантов Пецовски. (120)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Берово, бр. 8056/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 632, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Илија Јованов Мустачки, со седиште во с. Митрашинци. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слапки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Јованов Мустачки. (121)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Берово, бр. 8551/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 633, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Герасим Давитков Златановски, со седиште во с. Митрашинци. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Герасим Давитков Златановски. (122)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Берово, бр. 1250/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 634 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јован Гаврилов Мишовски, со седиште во с. Ратево. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Гаврилов Мишовски. (123)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Берово, бр. 691/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 635 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Пано Јованов Босковски, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пано Јованов Босковски. (124)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Брод, бр. 4401 од 19-III-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, рег. бр. 12, занаетчи-

етчискиот дуќан под фирма: Ориентал-слаткар Зафир Стојанов Димоски, со седиште во Брод Македонски. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зафир Стојанов Димовски. (125)

На основа дозволата од Народниот одбор на Тетовска околија, бр. 3556 од 3-ХП-1946 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Србин И. Ѓуроски, со седиште во с. Беловиште. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Србин И. Ѓуроски. (126)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Теарце, бр. 615/57 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 13 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Фетиши И. Куртиш, со седиште во с. Добровиште. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фегист И. Куртиш. (127)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Теарце, бр. 1986/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 15 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Сервет Е. Емурлаи, со седиште во с. Слатина — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сервет Е. Емурлаи. (128)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Крушево, бр. 2092 од 27-III-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 8 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Абдулфета Насуф Куртиш, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска“. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продажба на леблебија, костење, семки, пуканки и кикирики.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдулфета Насуф Куртиш. (130)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Струга, бр. 3874 од 28-III-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 166, рег. бр. 166, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Јонуз Таири Адем, со седиште во с. Радолиште. Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонуз Таири Адем. (131)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Битола, бр. 24565/54 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и

работилници на страна 814, рег. бр. 41, занаетчискиот дуќан под фирма: Свекар Ставре Лазаров Иванов со седиште во Битола, ул. „Далматинска“ бр. 38. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре Лазаров Иванов. (132)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 7773 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 815, рег. бр. 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Димитар Трајанов Спасов, со седиште во Битола, ул. „Овчи Пазар“ бр. 7. Предмет на работата на дуќанот е: налбатски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Трајанов Спасов. (133)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 5919/57 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 813, рег. бр. 40 занаетчискиот дуќан под фирма: Наландија Кенан Умер Алимовски, со седиште во Битола, ул. „Трговска“ бр. 58. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кенан Умер Алимовски. (134)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 562 од 5-II-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 191, рег. бр. 191, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџиски дуќан „Напредок“ на Ѓерасим Јаникиев Велков, со седиште во Кавадарци, ул. „Ѓуро Ѓаковик“ бр. 61. Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓерасим Јаникиев Велков. (135)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Врапчишта, бр. 1494/57 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 31 занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент слаткар Јакуп Медџита Салиевиќ, со седиште во с. Врапчиште — Гостивар. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јакуп Медџита Салиевиќ. (136)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — „Идадија“ — Скопје, бр. 25571 од 15-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани работилници под рег. бр. 11 занаетчискиот дуќан под фирма: Ташњар Александар Томов Мојсоски, со седиште во Скопје, ул. „286“ бр. 12 — Скопје. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ташни.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Томов Мојсоски. (138)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 3267 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 332, рег. бр. 332, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Живко Бучковски, со седиште во Ресен, ул. „11 октомври“. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Бучковски. (139)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 3303 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 331, рег. бр. 331, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација Крсте Бучковски, со седиште во Ресен, ул. „11 октомври“. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Бучковски. (140)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 3320 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 333 занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација Христо П. Пројковски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо П. Пројковски. (141)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 3319 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 334, рег. бр. 334, занаетчишкиот дуќан под фирма: Казанџија Драган Василевски, со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган Василевски. (142)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 1426 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 331, рег. бр. 331, занаетчишкиот дуќан под фирма: Варџија Живко К. Ристевски, со седиште во с. Лескоец — Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на вар.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко К. Ристевски. (143)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 13992 од 8-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар Младен Настасов Видановиќ, со седиште во Кавадарци, ул. „7 септември“ бр. 73. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младен Настасов Видановиќ. (144)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Берово, бр. 599/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 638 занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач Павле Николов Пачарзов, со седиште во с. Будинарци. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Николов Пачарзов. (145)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Дебар, бр. 5092 од 31-VIII-1956 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 336, рег. бр. 188 занаетчишкиот дуќан под фирма: Молер Иван Пејданоски, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Пејданоски, (146)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 10472 од 8-IV-57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25 занаетчишкиот дуќан под фирма: Фурнаџија Крум Сандев Јанев, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крум Сандев Јанев. (147)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Дебар, бр. 8822 од 6-X-1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 20 занаетчишкиот дуќан под фирма: Електро-механичар Вејсел Чутра, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: електро-механичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вејсел Чутра. (148)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Куманово, бр. 14639 од 26-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 4 занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Петар Митров Петковиќ, со седиште во с. Старо Нагоричане. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Митров Петковиќ. (150)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кратово, бр. 135 од 22-IV-57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Драган Петрев Колев, со седиште во с. Шлегово. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган Петрев Колев. (151)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Тетово, бр. 22516/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 460, рег. бр. 460 занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Ѓоко Костов Трпески, со седиште во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 22. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓоко Костов Трпески. (162)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Тетово, бр. 10122/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 464, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јусуфи Ештреф Вулент, со седиште во Тетово, ул. „Ленин“ бр. 65. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуфи Ештреф Вулент. (163)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

На основа решението на Советот за стопанство на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 3241 од 30-III-1957 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Тапетарска работилница на Саво Чукиќ, со седиште во Скопје, ул. „72“ бр. 10, бидејќи престана со својата работа. (137)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 23698 од 4-X-1956 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Илија Христов Стојановски, со седиште ов Скопје, ул. „106“ бр. 39, бидејќи престана со својата работа. (27)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 28097 од 9-II-1957 година е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедиски дуќан на Димитриевски Ристо, со седиште во Скопје, ул. „218“ бр. 11, бидејќи престана со својата работа. (106)

На основа решението на Одделението за стопанство при Народниот одбор на општината — Кочани, бр. 1641 од 20-II-1956 год. е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 218 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Никола Стоилов Стоименов, с. Подлог — Кочани, бидејќи престана со својата работа. (125)56

На основа одобрението од Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на општината — Врапчиште, е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 373, страна 53, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ибраим Руфата Риза, од с. Добридол — Тетовска околија, бидејќи престана со својата работа. (128)56

На основа решението од Советот за стопанство на НО на општината — Виница е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 7729, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Сулиман Ибраим Тршче, с. Виница, бидејќи престана со својата работа. (228)56

На основа решението на Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 7879 е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 227/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Киро Мишев Захаријев, Кочани, бидејќи престана со својата работа. (265) 56

На основа решението на Народниот одбор на општината — Неготино — Титоввелешко бр. 10166 1-XII-1956 год. е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 347, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент — Слаткар Салив Јусуфов Бербери, од Неготино, бидејќи престана со својата работа. (338)56

На основа решението на Советот за стопанство на НО на општината — „Идадија“ — Скопје, бр. 21560 од 1-IX-1956 год. е избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 167 — П занаетчискиот дуќан под фирма: Машинско браварска работилница на Петар Кузманов Гаик, на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 23 — Скопје, бидејќи престана со својата работа. (268)56

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 14401, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Јордан Димитар Бајковски, ул. „Фетка Наскова“ бр. 9 — Куманово. (1117)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Белград на Васил Јанкуловски, Скопје. (1118)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Тихомир Софре Чишбановски, Скопје. (1119)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето „Кирил Пејчиновиќ“ во Скопје през 1954 год. на Стеван Велковски, Скопје. (1120)

Работна книшка бр. 60, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Рамадан С. Алиевски, Скопје. (1121)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Мичо Божинов, Скопје. (1122)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Киро Трифунов, Скопје. (1123)

Здравствена легитимација бр. 1689, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Димитрие Стојковски, с. Петровац — Скопско. (1124)

Индекс бр. 1788, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Станча Здравковиќ, Скопје. (1125)

Здравствена легитимација бр. 87848, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Димитар Н. Петров, Скопје. (1126)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ордана Мешкова, Скопје. (1127)

Здравствена легитимација бр. 9654, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на Боро Ристов Делов, ул. „Горо Брушански“ бр. 4 — Кавадарци. (1128)

Здравствена легитимација бр. 3062, издадена од Заводот за социјално осигурување — Дебар на Лилјана Крлиу, Дебар. (1129)

Инвалидска книшка бр. 007028 од 30-VII-1957 год. издадена од Секретаријатот за народно здравје и соц. грижи на НО на Тетовска околина на Шабани Шерифет, с. Врпчиште — Гостивар. (1130)

Здравствен картон бр. 111 од 18-XI-1955 год. издаден од В. П. 2116 — Скопје на Зорица Ражнаговиќ, Скопје. (1131)

Индекс бр. 2042, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Алија Муштановиќ, Скопје. (1132)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Веџи Аки Касам, Скопје. (1133)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Константин Николов Ангелков, Скопје. (1134)

Здравствена легитимација бр. 34314, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Миле Здравковски, с. Драчево — Скопје. (1135)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Вранко В. Ѓорѓиевски, Скопје. (1137)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Осмолетката Гоце Делчев — Скопје на Мирослав Панов, Скопје. (1138)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Светислав Топчиевски, Скопје. (1139)

Здравствена легитимација бр. 50286, издадена од Заводот за социјално осигурување Скопје на Мунир Цавид Емини, с. Арнакија, Скопско. (1140)

Работна книшка бр. 2312, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Драгољуб Василевски, Скопје. (1141)

Позволително за обавување на опинчарски занает под бр. 6125 од 4-V-1946 год. под рег. бр. 558, издадено од НО на општината — Куманово на Цветко Александров Ивановски, ул. „Ср. Пужалка“ бр. 13 — Куманово. (1142)

Здравствена легитимација бр. 15282, на Трајче Д. Илиев, Неготино. (1143)

Работна книшка бр. 7336, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на Киро Павловски, ул. „Скопска“ бр. 6 — Т. Велес. (1144)

Сообраќајна дозвола бр. 440, издадена од СВР — Куманово на Блажо Максима Трајковски, с. Бајловце — Куманово. (1145)

Шоферска книшка бр. 213, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Васе Тошевски, Скопје. (1146)

Сообраќајна дозвола бр. 339, под рег. бр. 439, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Центар за вештачко осеменување — Скопје. (1147)

Свидетелство бр. 208 за завршен IV клас гимназија, издадено од Осмолетката „Иво Рибар Лола“ — Скопје на Милутин Булатовиќ, — Скопје. (1148)

Свидетелство за завршен VII клас гимназија, издадено од Машката гимназија „Цветан Димов“ — Скопје на Милорад Паневски, Скопје. (1149)

Диплома за завршен учителски испит през 1947 год. и свидетелство за положен стручен учителски испит през 1951 год., издадени од Учителската школа „Никола Карев“, Скопје, на Божиќ Трпез Ѓорѓевски, с. Модрич — Охридско. (1150)

Здравствена легитимација бр. 71429, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Бранко Перчинков, Скопје. (1151)

Свидетелство бр. 195 од 22-VI-1957 год. за завршено V одделение, издадено од Основното осумгодишно училиште „Кочо Рацин“ — Куманово на Снежана Стојанова Трајкова, ул. „Питу Гули“ бр. 9 — Куманово. (1152)

Здравствена легитимација бр. 10088, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кичево на Димитрија Т. Нанчевски, с. Мидинци — Кичево. (1153)

Здравствена легитимација бр. 136207, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Лепосава Видојковиќ, Скопје. (1154)

Здравствена легитимација бр. 20545, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Вангел М. Бисовски, Скопје. (1156)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Љубе Боцевски, Скопје. (1157)

Работна книшка бр. 18168, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Васка Тодорова, Скопје. (1158)

Милиционерска службена легитимација серија „А“ рег. бр. 51404/53, издадена од ДСВР — Скопје на Дујевски Павлов Ѓорѓи, Скопје, ул. „320“ бр. 4. (1160)

Работна книшка бр. 49756/57 год., издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Драгомир Кукуновски, с. Глуво — Скопско. (1160)

Здравствена легитимација бр. 620, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Јанева Тодорка, ул. „Хр. Карпош“ бр. 44 — Штип. (1161)

Здравствена легитимација бр. 621, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Лазар Јанев, ул. „Хр. Карпош“ бр. 44 — Штип. (1162)

Возачка исправа за приколица, бр. 4148 издадена од СВР — Битола на Селанската работна друга „Пелистерско Езеро“, с. Дихово и Жеже Поле — Битолско. (1167)

Работна книшка бр. 6392, серија бр. 060474, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Тевиде Шаин (Јусуфова) Раимовска, ул. „Саво Ковачевиќ“ бр. 18 — Куманово. (1163)

Здравствена легитимација бр. 6077, издадена од Заводот за социјално осигурување — Дебар на Љутвија Маурема Љинџана, учител — Дебар. (1164)

Здравствена легитимација бр. 3237, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струга на Нури Коџаџиќ, Струга. (1165)

Здравствена легитимација бр. 9897 на Атанас Костадинов Каев с. Бистреници — Кавадарци. (1166)

Работна книшка бр. 9161/52, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Мустафа А. Абдулов, с. Д. Нерези — Скопско. (1167)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Велко С. Велкоски, с. Кучково — Г. Петров. (1168)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Милица Аскалиева, Скопје. (1169)

Здравствена легитимација бр. 77739, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Августин Гулевски, Скопје. (1170)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Велико Орашје — НР Србија на Исеин И. Богунски, с. Лештар — Гилани. (1171)

Здравствена легитимација бр. 8526, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Исеин И. Богунски, Скопје. (1172)

Диплома за положен калфински испит, издадена од Школата „Орце Николов“ — Скопје през 1952 год. на Тодор Г. Ивановски, Скопје. (1173)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Бајрамша Б. Јунузова, Скопје. (1174)

Здравствена легитимација бр. 9409, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на Трпко С. Спасовски, с. Јанчиште — Тетовско. (1175)

Свидетелство за завршена I година учителска школа, издадено од Учителската школа во Скопје на Драгослав М. Пејковиќ, Скопје. (1177)

Работна книшка бр. 22335/54 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Зекир Бајрам Мемедов, Скопје. (1178)

Окружен лист бр. 1268, издаден од Секретаријатот за внатрешни работи — Скопје на Трајан Антовски, с. Ново Село — Скопско. (1179)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на Баки Абдула Вејсел, с. Сарај — Г. Петров. (1180)

Свидетелство бр. 57 за завршена III година стопанско училиште издадено од Нижето метално училиште „Лазар Колишевски“ — Скопје на Ангел Прачков, Скопје. (1181)

Здравствена легитимација бр. 48808, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ѓорѓи Стаматов, Скопје. (1182)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Штипската гимназија на Божидар Марков, Скопје. (1183)

Здравствена легитимација бр. 146163, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Благоица Петрушевска, Скопје. (1184)

Здравствена легитимација бр. 183092, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Димитар Манчевски, Скопје. (1185)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Неат Сали Рамиз, Скопје. (1186)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Витола на Мара Банџевска, с. Градешница — Битолско. (1187)

Здравствена легитимација бр. 8467, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струмица на Живанка Ристова Тодоровска, ул. „Светозар Марковиќ“ бр. 8 — Струмица. (1188)

Здравствена легитимација бр. 3321, издадена од Филијалата за социјално осигурување во Пробиштип на Васе Петровски, с. Добрево — Кочани. (1189)

Здравствена легитимација бр. 26329, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Перса С. Алексовска, ул. „Фридрих Шигелс“ бр. 1 — Куманово. (1190)

Работна книшка бр. 2185, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Рамиз Муарем Сали, Скопје. (1191)

Здравствена легитимација бр. 19577, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Раде Новаковиќ, Скопје. (1192)

Индекс бр. 260, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Груневски Матев Сергеј, Скопје. (1193)

Здравствена легитимација бр. 78845, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Раде Ј. Петрушевски, с. Ранковци — Кр. Паланка. (1194)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Сефер С. Исламов, Скопје. (1195)

Работна книшка бр. 1808, серија бр. 128738, Биро за посредување на трудот — Кр. Паланка на Мите Стојанов Крстев, с. Берово — Кр. Паланка. (1196)

Здравствена легитимација на Вера Цаулевска, ул. „Крсто Трајчев“ бр. 18 — Ресен. (1197)

Здравствена легитимација бр. 18233, на Зорка Костова Андоновска, с. Богомила — Титоввелешко. (1199)

Здравствена легитимација бр. 13118, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на Ордана Најдова Делова, Демир Капија — Кавадарци. (1200)

Работна книшка бр. 1081, серија бр. 108188, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кр. Паланка на Раде Тимчов Станковски, с. Мождивњак — Кр. Паланка. (1201)

Здравствена легитимација бр. 12675 на Добрица Дејанова, ул. „Киро Рогужаров“ бр. 32 — Титов Велес. (1202)

Возачка дозвола бр. 233/53, издадена од СВР — Штип на Даут Јашаров Арифов, Берово — Штипско. (1203)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Трајанка Маринковска, с. Катланово — Скопско. (1204)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Изаир К. Османовски, Скопје. (1205)

Здравствена легитимација бр. 144070, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Хахија Гализовиќ, Скопје. (1206)

Здравствена легитимација бр. 14184, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Миле Петровски, Скопје. (1207)

Здравствена легитимација бр. 21442, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Богдан Александров Петрески, ул. „Пиринска“ бр. 51 — Прилеп. (1208)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето „Димко Момлец“ с. Клепач на Киро Орданов Макески, ул. „Караорман“ бр. 40 — Прилеп. (1209)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето во с. Големо Коњари на Јордан Манески, с. Мало Коњари — Прилеп. (1210)

Милиционерска службена легитимација бр. 50471 серија „А“, издадена од ДСВР на НРМ — Скопје на Димитар Атанасов Милошевски, с. Групчин — Тетовско. (1211)

Возачка дозвола бр. 1949, од трактор на Светозар Најданоски, Скопје. (1213)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Сакина Асанова Куртиш, Скопје. (1214)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Богдан Стојановски, Скопје. (1215)

Работна книшка бр. 32105, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Гого Д. Цоцу Скопје. (1216)

Работна книшка бр. 5136, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Шукри Садик Речеп, Скопје. (1217)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Миле С. Ѓуревски, Скопје. (1218)

Здравствена легитимација бр. 6047, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Глигорија Саздовски, Скопје. (1219)

Здравствена легитимација бр. 12284, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Васил Јованов Христов, ул. „Ловчанска корија“ бр. 21 — Битола. (1220)

Возачка дозвола бр. 416/56 год. издадена од СВР — Охрид на Ефтим К. Шутороски, с. Требеништа — Охрид. (1221)

Работна книшка бр. 1228, серија бр. 13849, издадена од СВР — Титов Велес на Трајче Стојанов Темелков, ул. „Шарска“ бр. 19 — Титов Велес.

Свидетелство за завршен III клас под бр. 151, издадено од Осумгодишното училиште „Даме Груев“ с. Старавина на Стојче Крстев Петковски, с. Градешница — Битолско. (1228)

Работна книшка бр. 247222/343, издадена од Бирото за посредување на трудот — Сјеница на Пашо Кардија Вишник, с. Г. Оризари — Титоввелешко. (1229)

Здравствена легитимација бр. 16314, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Трајан Стојчевски, с. Ерцелија — Св. Николе. (1230)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од основното училиште с. Каменане на Рамиз Јусуфи, с. Каменане — Тетовско. (1231)

Работна книшка бр. 8945/54 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Никола Ивановски, Скопје. (1232)

Здравствени легитимации издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Селман Ајет Кичини и Џемиле Селман Кичини, Скопје.

Шоферска дозвола бр. 1869, издадена од Отсекот за сообраќај — Скопје на Александар Цветко Велковски, с. Драчево — Скопје. (1235)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Александар Цветко Велковски, с. Драчево — Скопје. (1236)

Сообраќајна дозвола бр. 687, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Трговското претпријатие „Сеча“ — Скопје. (1237)

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 211/54 год. издадена од СВР — Кр. Паланка на Арсов С. Стеван, с. Длабочица — Кр. Паланка.

Пасош бр. 115714, издаден од ДСВР — Скопје на Ангеле Стефановски, с. Љелушино — Битолско. (1519)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Џемиле Ваит Ибиши, Скопје. (1239)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Лилјана Марковиќ, Скопје. (1240)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Бајрам Ибраим, Скопје. (1241)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Димитрие Шкодрејану, Скопје. (1242)

Здравствена легитимација бр. 134842, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Воислав Атанасов Томашевски, Скопје. (1243)

Колска книшка за камион марка „Форд“ бр. 835, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Претпријатието „Отпад“ — Скопје. (1244)

Свидетелство за завршено IV одделение бр. 102 од 3-VI-1954 год. на Павлина Трајкова Милеска ул. „Браќа Талески“ бр. 186 — Прилеп. (1245)

Работна книшка бр. 6177, серија 143511, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Кајмета Амет (Таирова) Османова, ул. „Тоне Ѓорѓиев“ бр. 24 — Куманово. (1246)

Здравствена легитимација бр. 15458, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Љуба В. Стојанова, ул. „25 февруари“ бр. 16 — Куманово. (1247)

Здравствена легитимација бр. 9075, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на Душан Савевски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 190 — Тетово. (1248)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Георги Г. Константинов, Скопје. (1249)

Здравствена легитимација бр. 11268, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Љубинка П. Мафкова, Скопје. (1250)

Здравствена легитимација бр. 136996, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Божидар Ристик, Скопје. (1251)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Миљазим Јонуз Али, с. Студеничани — Скопско. (1252)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 6571, серија бр. 0216196, издадена од СБР — Охрид на Петре Јаким Трајкоски, ул. „Беќир Али Риза“ бр. 20 — Охрид. (2882)

Лична карта рег. бр. 4669, серија бр. 0228126, издадена од СБР — Охрид на Славе Наум Митески, с. Свиништа — Охридско. (2883)

Лична карта рег. бр. 7853, серија бр. 0231861, издадена од СБР — Охрид на Сандре Живков Котески, с. Сирула — Охридско. (2884)

Лична карта рег. бр. 1964, серија бр. 0634474, издадена од СБР — Кр. Паланка на Стамен Дончев Антошки, с. Герман — Кр. Паланка. (2885)

Лична карта рег. бр. 9985, серија бр. 0063697, издадена од СБР — Кр. Паланка на Раде Антев Ангеловски, с. Луке — Кр. Паланка. (2886)

Лична карта рег. бр. 245, серија бр. 0479816, издадена од СБР — Струмица на Ристо Тушов Христов, с. Едрениково — Штипско. (2881)

Лична карта рег. бр. 1506, серија бр. 0022526, издадена од СБР — Охрид на Танас Јончев Пувтовски, с. Пештани — Охрид. (2885)

Лична карта рег. бр. 243, серија бр. 0020963, издадена од СБР — Охрид на Јонче Ѓорѓи Пувтовски, с. Пештани — Охридско. (2886)

Лична карта рег. бр. 4969, серија бр. 0495076, издадена од СБР — Титов Велес на Илија Андонов Димитров, ул. „Киро Спанцев“ бр. 73 — Кавадарци. (2888)

Лична карта рег. бр. 6947, серија бр. 0703457, издадена од СБР — Гостивар на Арслан Абдулов Јонузи, с. Врањевци — Гостивар. (2889)

Лична карта рег. бр. 13380, серија бр. 0553642, издадена од СБР — Куманово на Стојан П. Ангеловски, с. Стрезовце — Куманово. (2890)

Лична карта рег. бр. 3858, серија бр. 0380368, издадена од СБР — Кочани на Кани Сакип Муаремов, с. Градец — Кочани. (2891)

Лична карта рег. бр. 10639, серија бр. 0061251, издадена од СБР — Кр. Паланка на Соња Венцова Цековска, ул. „Г. Темпо“ бр. 16 — Кр. Паланка. (2906)

Лична карта рег. бр. 5981, серија бр. 0614775, издадена од СБР — Ѓорче Петров на Зумра Сали Сакипи, ул. „Преспанска“ бр. 24 — Тетово. (2907)

Лична карта рег. бр. 4198, серија бр. 0667417, издадена од СБР — Тетово на Таип Џемаил Бислими, с. Гајре — Тетовско. (2908)

Лична карта рег. бр. 3255, серија бр. 0107967, издадена од СБР — Дебар на Исеин Сејадина Ајдини, с. Велебрдо — Гостивар. (2909)

Лична карта рег. бр. 8437, серија бр. 0704447, издадена од СБР — Гостивар на Јусуф Љимана Јусуфи, с. Сенце — Гостивар. (2910)

Лична карта рег. бр. 7674, серија бр. 2714637, издадена од СБР — Сјеница на Рамис Алиев Џанковиќ, с. Виничани — Титоввелешко. (2911)

Лична карта рег. бр. 2558, серија бр. 0647065, издадена од СБР Куманово на Васил А. Ѓорѓиевски, с. Одрено — Кумановско. (2912)

Лична карта рег. бр. 23314, серија бр. 0539132, издадена од СБР — Куманово на Радивој Ј. Лазаровски, с. Бајловце — Кумановско. (2913)

Лична карта рег. бр. 9091, серија бр. 0062801, издадена од СБР — Кр. Паланка на Ѓорѓи С. Атанасовски, с. Градец — Куманово. (2914)

Лична карта рег. бр. 11703, серија бр. 0552215, издадена од СБР — Куманово на Фадиљ. Е. Сакипи, с. Ваксинце — Куманово. (2915)

Лична карта рег. бр. 28078, серија бр. 0094301, издадена од СБР — Битола на Методија Н. Боглевски, ул. „Ѓорѓи Ѓорѓиев“ бр. 19 — Битола. (2916)

Лична карта рег. бр. 1129, серија бр. 091389, издадена од СБР — Битола на Симеон Попов, ул. „Д. Радослављевиќ“ бр. 16 — Битола. (2917)

Лична карта рег. бр. 9519, серија бр. 0550745, издадена од СБР — Куманово на Стојан Спасо Симоновски, с. Мл. Нагоричане — Куманово. (2919)

Лична карта рег. бр. 2418, серија бр. 0342928, издадена од СБР — Титов Велес на Тоде Стојанов Малезановски, с. Војница — Титоввелешко. (2920)

Лична карта рег. бр. 4244, серија бр. 0786111, издадена од СБР — Тетово на Реџеп Имер Бајрами, ул. „Караорман“ бр. 18 — Тетово. (2921)

Лична карта рег. бр. 24023, серија бр. 0770633, издадена од СБР — Гостивар на Томислав Иванов Стојкоски, с. Волковија — Гостивар. (2922)

Лична карта рег. бр. 24979, серија бр. 0721789, издадена од СБР — Гостивар на Адем Мерсела Билали, с. Чегране — Гостивар. (2923)

Лична карта рег. бр. 9892, серија бр. 1865308, издадена од СБР — Огулин — НР Хрватска на Милка Трајкоска, службеник при Окружниот суд — Тетово. (2924)

Лична карта рег. бр. 5477, серија бр. 0268059, издадена од СБР — Демир Хисар на Мито Славев Ѓуровски, с. Мренога — Битола. (2925)

Лична карта рег. бр. 16852, серија бр. 0087280, издадена од СБР — Битола на Вера Ѓорѓи Сотирова, ул. „Стив Наумов“ бр. 11 — Битола. (2926)

Лична карта рег. бр. 2391, издадена од СБР — Прилеп на Никола Лазаров Рулески, с. Обращани — Прилеп. (2927)

Лична карта рег. бр. 26554, серија бр. 0683498, издадена од СБР — Тетово на Санко Зако Јовчевски, с. Вратница — Тетовско. (2928)

Лична карта рег. бр. 37166, серија бр. 0769432, издадена од СБР — Тетово на Тодор Диме Ристовски, с. Лавце — Тетовско. (2929)

Лична карта рег. бр. 5209, серија бр. 0667567, издадена од СБР — Тетово на Ристо Андро Спасоски, с. Лешок — Тетовско. (2930)

Лична карта рег. бр. 4590, серија бр. 416539, издадена од СБР — Радовиш на Зујица Васил (Цартова) Стојанова, Радовиш. (2931)

Лична карта рег. бр. 11175, серија бр. 0081135, издадена од СБР — Битола на Христо Илиев Петровски, ул. „Раштани“ бр. 17 — Битола. (2932)

Лична карта рег. бр. 16831, серија бр. 0090158, издадена од СВР — Битола на Владо Наумов Целадинов, ул. „Даме Груев“ бр. 22 — Битола. (2933)

Лична карта рег. бр. 11078, серија бр. 0387688, издадена од СВР — Кочани на Сандо Митев Стаменков, с. Калиманци — Кочани. (2934)

Лична карта рег. бр. 7117, серија бр. 0232140, издадена од СВР — Охрид на Ѓоре Новев Мироски, с. Требениште — Струга. (2935)

Лична карта рег. бр. 8578, серија бр. 0041289, издадена од СВР — Струга на Рамадан Д. Максutosки, ул. „П. Рафтов“ бр. 41 — Струга. (2936)

Лична карта рег. бр. 8739, серија бр. 0444849, издадена од СВР — Подујево на Селим Мемет Шатрали, с. Г. Караслари — Титоввелешко. (2937)

Лична карта рег. бр. 17785, серија бр. 0506416, издадена од СВР — Кавадарци на Живко Ладов Тимов, Неготино — Кавадарци. (2931)

Лична карта рег. бр. 1284, серија бр. 0697794, издадена од СВР — Гостивар на Амиде Абедина (Алиеска) Сулаи, ул. „Страхил Симонски“ бр. 31 — Гостивар. (2939)

Лична карта рег. бр. 1366, серија бр. 0697876, издадена од СВР — Гостивар на Реџеп Амита Сулаи, ул. „Страхил Симонски“ бр. 31 — Гостивар. (2940)

Лична карта рег. бр. 5516, издадена од СВР — Битола на Трајанка Тодор Пановска, с. Д. Егри — Битола. (2941)

Лична карта рег. бр. 15789, издадена од СВР — Прилеп на Благоја Велев Ристески, с. Браилово — Прилеп. (2942)

Лична карта рег. бр. 5790, серија бр. 0112133, издадена од СВР — Прилеп на Митре Ристев Ѓорѓиевски, с. Маџово — Битола. (2943)

Лична карта рег. бр. 3586, серија бр. 0785015, издадена од СВР — Тетово на Сретко Новак Коцевски, ул. „ЈНА“ бр. 10 — Тетово. (2944)

Лична карта рег. бр. 9656, серија бр. 0793718, издадена од СВР — Тетово на Рада Павле Коцеска, ул. „ЈНА“ бр. 10 — Тетово. (2945)

Лична карта рег. бр. 11300, серија бр. 0371193, издадена од СВР — Тетово на Зендели Гани Абдулазиз, с. Непроштено — Тетовско. (2946)

Лична карта рег. бр. 7901, серија бр. 0704411, издадена од СВР — Гостивар на Добре Серафимоски, с. Ново Село, Гостивар. (2947)

Лична карта рег. бр. 1792, серија бр. 0121809, издадена од СВР — Делчево на Павле Стоилоз Ѓеорѓиевски, с. Драмче — Штипско. (2948)

Лична карта рег. бр. 9485, серија бр. 0311823, издадена од СВР — Штип на Петар Стојчев Тодоров, ул. „Иван Рибар“, Штип. (2949)

Лична карта рег. бр. 1681, серија бр. 0278277, издадена од СВР — Ресен на Енвер Абди Бекировски, ул. „Ѓоце Делчев“ бр. 317 — Ресен. (2950)

Лична карта рег. бр. 6054, серија бр. 0283578, издадена од СВР — Ресен на Мелахот Бекирова, ул. „Ѓоце Делчев“ бр. 317 — Ресен. (2951)

Лична карта рег. бр. 13310, издадена од СВР — Прилеп на Славе Трајков Тодоровски, ул. „Ѓане Кочарец“ бр. 83 — Прилеп. (2952)

Лична карта рег. бр. 797, серија бр. 0614030, издадена од СВР — Ѓорче Петров на Махмут С. Сулејмановски, циглаана „Вардар“ — Куманово. (2953)

Лична карта рег. бр. 19477, серија бр. 0559295, издадена од СВР — Куманово на Стојчо Т. Тошевски, с. Жељувина — Куманово. (2954)

Лична карта рег. бр. 1993, серија бр. 0641404, издадена од СВР — Куманово на Ѓлигор А. Јакимовски, с. Псача — Куманово. (2955)

Лична карта рег. бр. 8107, серија бр. 0639617, издадена од СВР — Крива Паланка на Ѓорѓи Симонов Михајловски, с. Опила — Кр. Паланка. (2956)

Лична карта рег. бр. 588, серија бр. 0093298, издадена од СВР — Крива Паланка на Веселин Ристов Алексоски, с. Кошари — Кр. Паланка. (2957)

Лична карта рег. бр. 1512, серија бр. 0092422, издадена од СВР — Крива Паланка на Павле Митев Стојановски, с. Мартинци — Кр. Паланка. (2958)

Лична карта рег. бр. 978, серија бр. 0093688, издадена од СВР — Крива Паланка на Стоилко Колев Ѓорѓиевски, с. Конопница — Кр. Паланка. (2959)

Лична карта рег. бр. 18703, серија бр. 0024238, издадена од СВР — Охрид на Зорка Србина Наумовска, ул. „Кленовец“ бр. 107 — Битола. (2960)

Лична карта рег. бр. 4191, серија бр. 0213647, издадена од СВР — Охрид на Ѓазим Мирко Камоски, ул. „Ѓоце Делчев“ бр. 40 — Охрид. (2961)

Лична карта рег. бр. 4543, серија бр. 0749061, издадена од СВР — Кичево на Стојко Трпез Богданоски, с. Пополжани — Кичево. (2962)

Лична карта рег. бр. 9641, серија бр. 0371479, издадена од СВР — Тетово на Абди Неим Рамадани, с. Вешале — Тетово. (2963)

Лична карта рег. бр. 18976, серија бр. 0679824, издадена од СВР — Тетово на Алит М. Абди, с. Раковец — Тетово. (2964)

Лична карта рег. бр. 10391, серија бр. 0233596, издадена од СВР — Охрид на Виолета Тома Тунтева, ул. „Ѓоце Делчев“ бр. 106 — Охрид. (2966)

Лична карта рег. бр. 379, серија бр. 0021079, издадена од СВР — Охрид на Митре Зафир Стојчевски, с. Пештани — Охрид. (2937)

Лична карта рег. бр. 9072, серија бр. 0213537, издадена од СВР — Охрид на Наумче Сандре Милески, с. Пештани — Охрид. (2968)

Лична карта рег. бр. 12493, серија бр. 0010694, издадена од СВР — Битола на Насуф Ибраим Лумановски, с. Креница — Битола. (2969)

Лична карта рег. бр. 31858, серија бр. 0101449, издадена од СВР — Битола на Алексо Стојанов Кочоски, с. Лисолај — Битола. (2970)

Лична карта рег. бр. 4384, серија бр. 0263620, издадена од СВР — Демир Хисар на Насте Ѓорѓиев Јаневски, с. Базерник — Битола. (2971)

Лична карта рег. бр. 3486, серија бр. 0543849, издадена од СВР — Куманово на Муртез А. Ѓафери, с. Липково — Куманово. (2972)

Лична карта рег. бр. 9346, серија бр. 0311772, издадена од СВР — Штип на Младен Илија Веселинов, с. Софилари — Штипско. (2973)

Лична карта рег. бр. 1116, серија бр. 0306278, издадена од СВР — Штип на Ѓорка Ѓоде Ристоза, с. Крупиште — Штип. (2974)

Лична карта рег. бр. 3344, серија бр. 0068054, издадена од СВР — Гевгелија на Вера Александар Кочева, с. Негорци — Гевгелија. (2975)

Лична карта рег. бр. 3100, серија бр. 0490152, издадена од СВР — Кавадарци на Петар Панов Ридов, Кавадарци. (2976)

Лична карта рег. бр. 10412, серија бр. 0115122, издадена од СВР — Дебар на Благоја Талески, с. Ростуша — Тетовско. (2977)

Лична карта рег. бр. 5756, серија бр. 0058447, издадена од СВР — Берово на Жико Герасимов Цикарски, с. Ратеве — Штипско. (2978)

Лична карта рег. бр. 887, серија бр. 0640298, издадена од СВР — Куманово на Сали Демо Мемедов, ул. „Д. Божинов“ бр. 58 — Куманово. (2979)

Лична карта рег. бр. 20275, серија бр. 0434671, издадена од СВР — Титов Велес на Јордан Марков Митревски, с. Сопот — Титоввелешко. (2981)

Лична карта рег. бр. 15725, серија бр. 0197309, издадена од СВР — Прилеп на Мустафа Исламов Арифоски, с. Канатларци — Прилеп. (2982)

Лична карта рег. бр. 15231, серија бр. 0086639, издадена од СВР — Битола на Кочо Н. Павловски, ул. „Св. Наум“ бр. 34 — Битола. (2983)

Лична карта рег. бр. 966, серија бр. 0377476, издадена од СВР — Кочани на Спасо Стојов Петров, с. Јастребник — Штипско. (2984)

Лична карта рег. бр. 1119, серија бр. 0101829, издадена од СВР — Тетово на Љубе Велко Ивановски, с. Битуше — Тетово. (2985)

Лична карта рег. бр. 14528, серија бр. 0711038, издадена од СВР — Гостивар на Таип Идриза Ферати, с. Врањовци — Гостивар. (2986)

Лична карта рег. бр. 9093, серија бр. 0113803, издадена од СВР — Дебар на Елес Малиќ Идризи, с. Врбјане — Гостивар. (2987)

Лична карта рег. бр. 12001, серија бр. 0708511, издадена од СВР — Гостивар на Амет Мемета Имери, с. Добридол — Гостивар. (2988)

Лична карта рег. бр. 3419, серија бр. 0700029, издадена од СВР — Гостивар на Халим Јакупа Јакупи, с. Добридол — Гостивар. (2989)

Лична карта рег. бр. 9498, серија бр. 0736008, издадена од СВР — Гостивар на Ферат Куртиша Адеми, с. Калиште — Гостивар. (2990)

Лична карта рег. бр. 7223, серија бр. 1407425, издадена од СВР — Нови Пазар на Лајал Шаму, работ. во Електричното претпријатие „Вруток“ — Гостивар. (2991)

Лична карта рег. бр. 5364, серија бр. 0381974, издадена од СВР — Кочани на Атанас Петрушев Серафимов, ул. „Гоце Делчев“ бр. 60 — Кочани. (2992)

Лична карта рег. бр. 843, серија бр. 0397353, издадена од СВР — Св. Николе на Сибин М. Трајковски, ул. „III македонска бригада“ бр. 33 — Куманово. (2993)

Лична карта рег. бр. 4190, серија бр. 0564598, издадена од СВР — Куманово на Костадинка В. Спасова, ул. „ЈНА“ бр. 76 — Куманово. (2994)

Лична карта рег. бр. 6502, серија бр. 0478138, издадена од СВР — Струмица на Паца Бридева Малиновска, с. Витолиште — Битола. (2995)

Лична карта рег. бр. 40882, серија бр. 0696125, на Ајредин Авдил Зибири, ул. „Штипска“ бр. 46 — Тетово. (2996)

Лична карта рег. бр. 10007, серија бр. 0074760, издадена од СВР — Гевгелија на Ленче Јованова Димова, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 3 — Штип. (2997)

Лична карта рег. бр. 12272, серија бр. 0235273, издадена од СВР — Охрид на Томислав Милчин, ул. „Мирче Ацев“ бр. 3 — Охрид. (2998)

Лична карта рег. бр. 8607, серија бр. 0041318, издадена од СВР — Охрид на Имер Салиев Азизовски, ул. „Даме Груев“ бр. 93 — Охрид. (2999)

Лична карта рег. бр. 14820, серија бр. 0391464, издадена од СВР — Кочани на Димитар Петрушев Лазаров, с. Теранци — Штипско. (3000)

Лична карта рег. бр. 399, серија бр. 0051109, издадена од СВР — Кочани на Стоичко Гошев Тошев, с. Оризари — Кочани. (3001)

Лична карта рег. бр. 2810, серија бр. 0398820, издадена од СВР — Св. Николе на Ванка Митева Малинова, ул. „Кочо Рацин“ бр. 41 — Кочани. (3002)

Лична карта рег. бр. 7155, серија бр. 0232173, издадена од СВР — Охрид на Тане Андонов Танески, с. Ново Село — Охрид. (3003)

Лична карта рег. бр. 2551, издадена од СВР — Прилеп на Ицко Андонов Ристески, с. Плетвар — Прилеп. (3004)

Лична карта рег. бр. 7100, серија бр. 0079065, издадена од СВР — Битола на Коца Толе Георгиева, ул. „7-ма бригада“ бр. 24 — Битола. (3005)

Лична карта рег. бр. 7599, серија бр. 0040310, издадена од СВР — Охрид на Етем Ракип Мевмедовски, ул. „Даме Груев“ бр. 107 — Охрид. (3006)

Лична карта рег. бр. 12434, серија бр. 0352944, издадена од СВР — Титов Велес на Акем Абазов Адиров, с. Г. Јаболчиште — Титоввелешко. (3007)

Лична карта рег. бр. 5395, серија бр. 0345905, издадена од СВР — Титов Велес на Дестан Салиов Абдуловски, с. Д. Јаболчиште — Титоввелешко. (3008)

Лична карта рег. бр. 3631, серија бр. 0380141, издадена од СВР — Кочани на Симеон Петруш Костадинов, с. Г. Подлог — Штипско. (3009)

Лична карта рег. бр. 21422, серија бр. 0338424, издадена од СВР — Титов Велес на Борис Ванов Мургов, ул. „Илинденска“ бр. 11а — Кавадарци. (3010)

Лична карта рег. бр. 12371, серија бр. 0502220, издадена од СВР — Кавадарци на Љубица Лазарова Темелкова, Кавадарци. (3011)

Лична карта рег. бр. 10063, серија бр. 0672035, издадена од СВР — Тетово на Ирфан Али Сали, с. Џепчиште — Тетовско. (3012)

Лична карта рег. бр. 2210, серија бр. 0781299, издадена од СВР — Тетово на Касам Адем Арифиди, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 184 — Тетово. (3013)

Лична карта рег. бр. 9340, серија бр. 0792902, издадена од СВР — Тетово на Џафер Мемед Џафери, ул. „Белградска“ бр. 34 — Тетово. (3014)

Лична карта рег. бр. 6826, серија бр. 0668050, издадена од СВР — Тетово на Атанас Ѓоко Зафировски, с. Непроштено — Тетовско. (3014)

Лична карта рег. бр. 24649, серија бр. 0683998, издадена од СБР — Тетово на Нафи Веџи Шабановски, с. Доброште — Тетово. (3015)

Лична карта рег. бр. 12636, серија бр. 0671960, издадена од СБР — Тетово на Ристо Гаврил Тодоровски, с. Вратница — Тетовско. (3016)

Лична карта рег. бр. 6905, серија бр. 0666287, издадена од СБР — Тетово на Хазби Казим Ибраими, с. Слатино — Тетовско. (3017)

Лична карта рег. бр. 29269, серија бр. 0687219, издадена од СБР — Тетово на Петре Јована Магденовски, с. Брезно — Тетовско. (3018)

Лична карта рег. бр. 24119, серија бр. 0720929, издадена од СБР — Гостивар на Кадри Раманов Мифтари, с. Чегране — Гостивар. (3019)

Лична карта рег. бр. 19256, серија бр. 0049789, издадена од СБР — Охрид на Гуладин Османов Мавмудовски, с. Боровец — Струга. (3020)

Лична карта рег. бр. 16752, серија бр. 0049463, издадена од СБР — Струга на Перо Велковски, с. Вевчани — Струга. (3021)

Лична карта рег. бр. 24940, серија бр. 0122704, издадена од СБР — Битола на Драгица Васила (Паспалова) Димитриева, ул. „Лерин“ бр. 4 — Битола. (3022)

Лична карта рег. бр. 2804, серија бр. 0280479, издадена од СБР — Ресен на Царева Ванчова (Иловска) Крстевска, ул. „М. Богоев“ — Ресен. (3023)

Лична карта рег. бр. 20195, серија бр. 0434591, издадена од СБР — Титов Велес на Драгослав Мика Пејковиќ, с. Смоквица — Титоввелешко. (3024)

Лична карта рег. бр. 366, серија бр. 0051066, издадена од СБР — Кочани на Младен Василев Вучков, с. Цера — Кочани. (3025)

Лична карта рег. бр. 2129, серија бр. 0489984, издадена од СБР — Титов Велес на Спасо Ставрев Тасев, Д. Капија — Титоввелешко. (3026)

Лична карта рег. бр. 12395, серија бр. 389005, издадена од СБР — Кочани на Лазар Атанасов Ташов, с. Виничка Кришпа — Штип. (3028)

Лична карта рег. бр. 14836, серија бр. 0013807, издадена од СБР — Скопје на на Методија Миланов Илиевски, Ресен. (3081)

Лична карта рег. бр. 8769, серија бр. 0791058, издадена од СБР — Тетово на Руфат Арслани Амзаи, ул. „Призренска“ бр. 56 — Тетово. (3082)

Лична карта рег. бр. 12643, серија бр. 0673560, издадена од СБР — Тетово на Стојан Насто Димоски, с. Глофи — Тетовско. (3083)

Лична карта рег. бр. 37683, серија бр. 0692949, издадена од СБР — Тетово на Расим Неим Емини, с. Доброште — Тетово. (3084)

Лична карта рег. бр. 24264, серија бр. 0721074, издадена од СБР — Гостивар на Божидар Дамјанов Јосифовски, с. Тумчевиште — Гостивар. (3085)

Лична карта рег. бр. 18361, серија бр. 2946981, на Олга Б. Стефановиќ, с. Гавато — Битолско. (3092)

Лична карта рег. бр. 17076, издадена од СБР — Прилеп на Борис Јорданов Бришкоски, с. Веселчане — Прилеп. (3093)

Лична карта рег. бр. 6911, серија бр. 0649274, издадена од СБР — Кратово на Стојан Костов Давитков, с. Иванковци — Титоввелешко. (3094)

Лична карта рег. бр. 2554, серија бр. 2152688, издадена од СБР — Нови Пазар на Асифа Наид Каришиќ, с. Сливница — Титоввелешко. (3095)

Лична карта рег. бр. 3504, серија бр. 0328014, издадена од СБР — Титов Велес на Цвета Петре Игнова Кимова — Титов Велес. (3096)

Лична карта рег. бр. 5822, серија бр. 0783037, издадена од СБР — Тетово на Саладин Мамут Репеци, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 76 — Тетово. (3098)

Лична карта рег. бр. 2501, издадена од СБР — Струмица на Спасен Костадинов Атанасов, с. Барбарево — Штипско. (3099)

Лична карта рег. бр. 8683, серија бр. 0544514, издадена од СБР — Куманово на Богдан Јован Станојковски, с. Младо Нагоричане — Куманово.

Лична карта рег. бр. 24891, серија бр. 0219075, издадена од СБР — Охрид на Цветан Божинов Спасеноски, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 6 — Кичево. (3101)

Лична карта рег. бр. 6560, серија бр. 0582602, издадена од СБР — Скопје на Мустафа Џаферов Алиевски, с. Крушје — Титоввелешко. (3102)

Лична карта рег. бр. 9010, серија бр. 0333558, издадена од СБР — Титов Велес на Благој Тодоров Тоцинов, ул. „Кирил и Методи“ бр. 43а — Т. Велес. (3103)

Лична карта рег. бр. 16803, серија бр. 342311, издадена од СБР — Лаковец на Фрањо Живец, работник во IV градилиште „Маврово“ — Гостивар.

Лична карта рег. бр. 14246, серија бр. 0675632, издадена од СБР — Тетово на Владо Петруш Трпчевски, с. Сиричино — Тетовско. (3108)

Лична карта рег. бр. 8610, серија бр. 0667683, издадена од СБР — Тетово на Шабан Таип Ђекири, с. Ларце — Тетовско. (3109)

Лична карта рег. бр. 14137, серија бр. 0555734, издадена од СБР — Куманово на Бојко Крсто Димитриевски, с. Мургаши — Куманово. (3110)

Лична карта рег. бр. 2750, серија бр. 0106763, издадена од СБР — Дебар на Ајдин Арслан Куртиш, ул. „8 септември“ бр. 39 — Дебар. (3111)

Лична карта рег. бр. 33400, серија бр. 0689451, издадена од СБР — Тетово на Алириза Бајрам Алији, с. Боговиње — Тетовско. (3114)

Лична карта рег. бр. 21790, серија бр. 0718400, издадена од СБР — Гостивар на Сулејман Зенун Даути, с. Форино — Гостивар. (3115)

Лична карта рег. бр. 19329, серија бр. 0715939, издадена од СБР — Гостивар на Мара Илиева Велјаноска, с. Железна Река — Гостивар. (3116)

Лична карта рег. бр. 3064, серија бр. 0408551, издадена од СБР — Штип на Тодје Миланов Мишало, с. Шашаварлија — Штипско. (3117)

Лична карта рег. бр. 10763, серија бр. 0387373, издадена од СБР — Кочани на Јордан Нисев Митков, с. Соколарци — Кочани. (3118)

Лична карта рег. бр. 1272, серија бр. 0277727, издадена од СБР — Ресен на Шефкија Алиез Тринговски, ул. „Наум Божиновски“ бр. 45 — Ресен.

Лична карта рег. бр. 12413, серија бр. 0708945, издадена од СБР — Гостивар на Азем Азиса Зендели, с. Фарино — Гостивар. (3027)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА

ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1958 ГОД.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1958
ГОДИНА ИЗНЕСУВА 1.000
ДИНАРИ ЗА ЕДЕН ПРИМЕРОК

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА ЦЕЛА
ГОДИНА ПО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА УПЛАТНИ-
ЦА ВО ОВОЈ БРОЈ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“
ИЛИ НА НАШАТА ТЕКУШТА С-КА БР. 802-Т-698 КАЈ
НАРОДНАТА БАНКА — СКОПЈЕ.

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА НА
ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТНИЦА ДА
СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГРБОТ НА УПЛАТ-
НИЦАТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТЛИВА И ТОЧНА
АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАКА
ВЕСНИКОТ; ЗА КОЛКУ ПРИМЕРЦИ СЕ ВРШИ
ПРЕТПЛАТАТА: СТАРИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ
ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД
КОЈ Е ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1957 ГОДИНА.

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1958 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ ОБ-
НОВИ ДО КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО
ОВОЈ СРОК НА СЕКОЈ ШТО НЕ КЕ ЈА ОБНОВИ
ПРЕТПЛАТАТА ИСПРАКАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ КЕ
СЕ ОБУСТАВИ.

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1957 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИРИЛЕ
ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА ЕДНОВРЕМЕНО
ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1957 ГОДИНА.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Поштенски фах 51

СОДРЖИНА

	Страна
156. Решение за работното облекло на персо- налот на аптеките — — — — —	525
157. Упатство за работното време на аптеките	525
158. Упатство за условите под кои болнич- ните аптеки вршат аптекарски услуги и за потреби вон од болницата — — —	525
159. Упатство за здравствениот преглед на персоналот на аптеките — — — — —	526